

ПРОСПЕКТ



KARBO - NOVA A.D.

КАРБО – НОВА АД Крива Паланка

Друштво за производство и услуги

изработен на 30.09.2013

**Покровител на котацијата
Брокерска куќа
ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ**

ИЗЈАВА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

Одборот на директори на издавачот Карбо-Нова АД Крива Паланка ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Прспект:

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека сите податоци од овој Прспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивката и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Прспект”.

Одбор на директори

Претседател на одбор на директори

Содржина

1. Општи податоци за издавачот
2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот
3. Податоци за деловните активности на издавачот
4. Финансиски податоци за издавачот
5. Податоци за акциите
6. Податоци за органите на управување на издавачот
7. Развојни перспективи
8. Ревидирани финансиски извештаи

1. Општи податоци за издавачот

Полниот назив на издавачот е Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО-НОВА АД Крива Паланка со седиште на улица Маршал Тито бр.7 Крива Паланка. Скратен назив на друштвото гласи КАРБО-НОВА АД Крива Паланка.

Приоритетна дејност на Друштвото е 08.11 – Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци. Друштвото врши дејност и во надворешно-трговски промет.

Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар со решение со деловоден број 30120080000793 на 26.03.2007.

Друштвото има сметка во една овластена банка во Република Македонија.

р.број	сметка	Депонент	Адреса
1.	290-4000076727-31	ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје
2	320-1000045290-28	Централна Кооперативна Банка	Улица 1732 бр.2 1000 Скопје
3	280-101019962-06	Алфа Банка	ул. Димитрие Чуповски бр.2 1000 Скопје

Покровител при котацијата на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка е Брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, булевар Митрополит Теодосиј Гологанов бр.60-1/4 Скопје.

Ревизорскиот извештај за 2011 и 2012 година е изготвен од друштвото Бенд Ревизија и Консалтинг ТП Тетово.

Во врска со ревизорскиот извештај за 2011 година ревизорот нема дадено мислење. Во продолжение е наведен извештајот на ревизорите до сопствениците 2011 година.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка - продолжение

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

3.1. Во текот на 2008 година е извршена Статусна промена, присоединување настанато со бришење на Акционерско друштво за производство на варовник и креда МИКРОГРАНУЛАТ АД Тетово со ЕМБС 5635217 и присоединување кон Акционерско друштво за производство на предиво КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА АД Крива Паланка со ЕМБС 5160227, промена на фирма, скратен назив и зголемување на основна главнина согласно со член 44,52 и 536 од Законот за Трговски друштва настаната врз основа на решение со деловоден број 30120080000793 од 01,04,2008 на Централниот регистар на Република Македонија. Пријавата за упис на статусната промена е поднесена на 17,01,2008 година. Во текот на постапката Основниот Суд во Тетово донел решение Р.бр. 2209/2007 за времена мерка - забрана на Микрогранулат АД Тетово да врши статусни промени на 14,01,2008. Апелациониот суд во Гостивар донел Решение ГЖ бр. 343/2008 со кое се укинува Решението на Основен суд Тетово и предметот се враќа на повторно судење на ден 06,03,2008 година. Нас не ни е презентираан доказ за завршување на оваа постапка или други постапки во врска со статусната промена.

3.2. Не е извршен отпис на побарувања за износите на застарените побарувања од купувачи во странство во износ од 1,693,498 денари и за побарувања во земјата во износ од 22.625 денари. За побарувањата од купувачите во странство не ни беше доставен преглед по назив и износ по купувачи поради што ние не бевме во состојба да се увериме во точноста на дадените износи.

3.3. Компанијата нема извршено резервации по основ на правни спорови, а од правните застапници на компанијата не ни беше доставен преглед на правните спорови и оценка за исходот на истите.

3.4. Не е пресметана амортизација на гудвил за 2011 година, додека за 2010 година е пресметана во износ од 11,000,499 денари.

3.5. Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на обврските по кредит од Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 4,420,000 денари со потекло од 1997 година за кој се води спор од 2004 година.

4. Поради значењето на прашањата објаснети во точка 3.1. до 3.5. од овој извештај, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, за годината што завршува на 31 декември 2011 година.

Во ревизорскиот извештај за 2012 година изразено е мислење со резерва. Извештајот на ревизорите е прикажан во продолжението.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка - продолжение

4. Основа за мислење со резерва

4.1. Друштвото нема извршено резервации по основ на правни спорови за кои од правните застапници на друштвото ни беше доставен преглед со негативен исход за друштвото во вкупен износ од 4,921,526 денари.

4.2. Како што е наведено во белешка 30 од финансиските извештаи, друштвото има обврски по долгорочен кредит од Комерцијална Банка АД Скопје според Договор од 30,01,1998 година врз основа на рамковен револвинг кредит лимит од 23,12,1997. Кредитот е во износ од 4,420,000 денари со рок на враќање до 30,04,1998 година со номинална камата од 21% годишно и хипотека на недвижен имот. Според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31,12,2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото.

4.3. Друштвото има долгорочни финансиски средства по основ на даден депозит во Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 3,993,106 денари, додека според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31,12,2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото. Со оглед на ваквата ситуација, не сме во состојба да го потврдиме износот на долгорочните финансиски средства.

5. Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите од изнесеното во точка 4.1 до 4.3 од овој Извештај погоре, доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, за годината што завршува на 31 декември 2012 година.

6. Останати прашања

Без да даваме натамошна квалификација, обрнуваме внимание дека во текот на 2012 година друштвото има евидентирано трошоци по судски пресуди, трошоци за извршител, трошоци за присилна наплата и камати по судски пресуди во вкупен износ од 16.026.483 денари. Имено се

работи за изгубени судски спорови од поранешни вработени на АД Микрогранулат Гостивар кое на 11.04.2002 година е поделено на две нови друштва: АД Еуromрамор Тетово и АД Микрогранулат Тетово при што согласно Законот за Трговски друштва кој бил на сила во периодот на поделба, се донесени План за поделба, Делбен биланс и Одлука за поделба, како и Одлука на АД Еуromрамор Тетово од 11.04.2002 година со која од страна на друштвото Еуromрамор се превзема во целост обврската спрема работниците кои завеле или ќе заведат работен спор кој се однесува за период пред делбата во однос на надомест и вработување, при што се наведува дека Микрогранулат АД Тетово нема никаква обврска спрема вработените. Ова е потврдено и со стручно мислење од 04.05.2009 година изработено од страна на Рафајловски Консалтинг Скопје. Во судските спорови кои се воделе минатите години од страна на поранешните вработени, тужена страна била Микрогранулат АД Тетово, како и Карбо Нова АД Крива Паланка како нејзин правен следбеник при што изгубените спорови паднале на товар на друштвото.

До Македонска Берза АД Скопје е доставено барање за котација на Официјалниот Пазар на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка на подсегментот-Задолжителна котација. Номинална вредност на акцијата на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка изнесува 51,13 ЕУР. Барањето за котација се однесува на следните родови на акции: 46.506 обични акции и 5.029 приоритетни кумулативни акции. Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонска Берза АД Скопје, со акциите на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не се тргувало на Македонска Берза

Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка

2.Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

2.1 Седиштето на издавачот

Седиштето на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка е наоѓа на улица Маршал Тито бр.7 Крива Паланка, Македонија

2.2 Износ на вкупен капитал, поделни родови на акции со нивни главни карактеристики, број и вкупна номинална вредност

Вкупниот капитал на друштвото запишан во Трговскиот Регистер изнесува 208.389.400 денари (3.434.743,00 ЕУР) според среден курс на НБРМ, и е поделен на 67.176 акции, со номинална вредност 51,13 ЕУР .Во Централниот депозитар се запишани 46.506 обични акции и 5.029 приоритетни акции. Разликата помеѓу состојбата во Трговскиот регистер и состојбата од Централниот депозитар произлегува од спорот кој е заведен пред Управен Суд на РМ по У.БР.1072/2009 и у.бр.1071/2009 каде се оспорени 12.430 акции на извршниот Директор Марија Марковска добиени по ОДУ 1027/08 од 04.11.2008 и 3.211 сопствени акции на друштвото.

Структура на капиталот на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка

р. бр.	Структура	Род на Акции	Број на акции	Износ во евра
1.	Акционерски капитал	обични	46.506	2.377.851,78
2.	Акционерски капитал	Приоритетни кумулативни акции	5.029	257.132,77

2.3 Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции

член 12

Основната главнина на друштвото изнесува 208.389.400,00 денари, во противвредност од 3.434.743 ЕУР, пресметани според средниот курс на НБРМ на денот на донесување на измената на Статутот.Вредноста на основната главнина на друштвото е распоредена на 67.176 акции.Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 ЕУР

член 21

Обичните акции согласно Законот и овој Статут даваат:

- право на дел од остварената добивка на Друштвото
- право на дел од остатокот на ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото
- право на глас во Собранието во Друштвото и
- право на надзор на работењето во Друштвото

член 25

Основната главнина на Друштвото може да се зголемува,односно намалува само со измена на Статутот на Друштвото. Статутот на Друштвото може да се менува и дополнува само со одлука на Собранието на Друштвото.Измените и дополнувањата на Статутот во поглед на зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото вредат само под услов да е извршен нивниот упис во трговскиот регистер кој се врши по пријава на ИД.

член 26

Основната главнина на Друштвото може да се зголеми со издавање на нови акции или со зголемување на номиналната вредност на издадените обични акции. Основната главнина на Друштвото не може да се зголеми додека порано издадените акции не се во потполност уплатени.

член 27

Со зголемување на номиналната вредност на дотогашните обични акции основната главнина може да се зголеми: а) од резервите на Друштвото, со исклучок на задолжителната законска резерва, и б) од дивидендата што им припаѓа на акционерите. Во таков случај од акционерите може да се бара само надомест на трошоците околу зголемувањето. Со одлука на Собранието мора да биде точно определен износот за кој ќе се зголеми основната главнина, начинот како ќе се спроведе зголемувањето и како ќе се означи зголемената вредност на акциите. Зголемената главнина не смее да ја надминува вистинската вредност на Друштвото.

член 28

Одлуката за зголемување на основната главнина преку влогови се донесува со мнозинство од најмалку три четвртини од гласовите кои ја претставуваат основната главнина на Друштвото.

член 29

Собранието на Друштвото може, на предлог на Одборот на директори, да донесе одлука за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции. Издавањето на нови акции се врши на начин и постапка утврдени со Закон.

член 30

Основната главнина на Друштвото може да се намали само со измени на Статутот врз основа на одлука на Собранието со која се определува износот и целта, како и начинот на спроведување на намалувањето.

2.4. Промени во структурата на капиталот за 2011 и 2012

Во текот на 2011 и 2012 година не е извршена било каква промена во структурата на капиталот на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка.

2.5 Должнички конвертибилни хартии од вредност

Издавачот КАРБО-НОВА АД Крива Паланка нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност кои би можеле да имаат влијание на промени во капиталот.

2.6. Акционери со над 5 проценти од акциите со право на глас

Со состојба од 01.06.2013 следниве акционери поседуваат над 5 проценти од акциите со право на глас.

Име / Назив на имателот	Презиме	Процент	ИСИН	Тип на ХВ
РОДНА	БОШКОВСКА	88,87	MKKARP101018	Обични акции

2.7. Мнозинско учество во други друштва

Издавачот КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не поседува мнозински удел во други друштва.

2.8 Дополнителни информации во врска со издавачот и капиталот

Издавачот КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не е во постапка за издавање на акции заради спојување, поделби, или понуди за преземање на други друштва.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

3.1 Кратка историја и организациска поставеност

Карбо–Нова АД Крива Паланка е друштво кое е настанато со присоединување на Микрогранулат АД Тетово кон Карпош-Предилница АД Крива Паланка во 2008 година. Со решение на КХВ, прогласена е ништовност на понудата за зголемување на основната главнина на Карпош-Предилница АД Крива Паланка, што практично значи заменетите акции на Микрогранулат АД Тетово во обични акции од Карбо-Нова АД Крива Паланка не се запишани во Централниот депозитар на хартии од вредност. За истото се води спор пред Управен суд на РМ.

3.2. Основни дејности и главни производи

Основна дејност на "КАРБО - НОВА" А.Д. е вадење на камен и друга руда која се применува во градежништвото. Работењето има сезонски карактер, бидејќи во зимски услови отежнати се условите за ископ на камен, а истовремено побарувачката за производите е намалена поради тоа што и градежните работи во зимскиот период, поради временските услови, се забавени.

3.3 Информација за значајни нови производи

КАРБО-НОВА АД Крива Паланка нема нови значајни производи кои би допринеле за работењето на друштвото.

3.4 Приходи од продажба во периодот 2010-2012

Во периодот од 2010 до 2012 КАРБО-НОВА АД Крива Паланка ги има остварено приходите од продажба според табелата прикажана подолу.

	2010	2011	2012
Приходи од продажба*	31.037	21.192	19.411

*во илјади денари

3.5 Приказ на степенот на зависност

Работењето на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не зависи од патенти, лиценци или од индустриски, комерцијални и финансиски договори. Не постојат нови производни постапки од голема важност за работењето на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка. Договорот за концесија има 50% влијание врз обемот на работа.

3.6 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки

Во работењето на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка во моментот не се истражуваат нови производи и нема политика за развој на нови производи.

3.7 Судски или арбитражни постапки кои се во тек или ќе настанат

Друштвото ги има следните судски спорови во кои се наоѓа како тужена страна

1. Судски спор за надомест на штета по раб. спорови пред Основен Суд Гостивар со вредност на спорот од 500.000 евра за кои друштвото нема обврска да ги исплаќа потврдено со мислење на Ревизорската куќа Рафајловски и Бенд Ревизија и консалтинг ТП Тетово ценето според делбен биланс од 2001 год и решение на О.С. Скопје 1 Скопје П.Трег.бр 2186/2001 од 11.04.2002 и

решение од Врховен Суд на РМ е.33 БР 162/03 ОД 04.12.2003

2. Спор Пред Управен Суд на РМ по У.БР.1072/2009 и у.бр.1071/2009 каде се оспорени 12.430 акции на извршниот Директор Марија Марковска добиени по ОДУ 1027/08 од 04.11.2008 и 3211 сопствени акции на друштвото како и акции на други акционери од кој спор се очекува позитивен исход .

3. Спор пред Управен Суд на РМ за враќање на концесија

3.8 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години

Бројот на вработени во КАРБО-НОВА АД Крива Паланка на крајот од последните три години е прикажан во табелата подолу.

	2010	2011	2012
Број на вработени	1	1	1

Квалификационата структура на вработениот во последните три години е 1 вработен со средно образование.

3.9 Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот во 2011 и 2012

Друштвото КАРБО-НОВА АД Крива Паланка нема значајни инвестиции во основни средства или вложувања во хартии од вредност за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2012 година

3.10 Место и позиција на издавачот во гранката

Друштвото КАРБО-НОВА АД Крива Паланка во својата гранка,Вадење на декоративен камен и камен за градежништво,варовник,суров гипс, креда и шкрилци, е во горниот сегмент според пазарниот удел .

4. Финансиски податоци

4.1 Финансиски податоци за последните три години

	*во илјади денари		
	2010	2011	2012
Вкупни средства*	221.536	229.075	218.314
Вкупни обврски*	24.718	32.265	38.173
Добивка пред оданочување*	48.207	37	-15.821
Нето добивка по акција	1.036,58	0,80	-340,19
Цена 1 акција на 31.12 од периодот	/	/	/
Коефициент Цена/Добивка	/	/	/
Коефициент Цена/Книговодствена вредност на акција	/	/	/
износ на исплатена добивка по обична акција	/	/	/
Дивиденден принос	/	/	/

Со оглед на тоа дека со акциите на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не се тргувало на Македонската берза во последните три години и не била исплатена дивиденда, не можат да се искажат коефициентите за фундаментална анализа и дивидендниот принос.

4.2 Трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество

КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не поседува мнозинско учество во други трговски друштва

5. Податоци за акциите за кои се бара котација

5.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност

Барањето за котација се однесува на 46.506 обични акции со ISIN MKKARP101018 издадени од издавачот КАРБО-НОВА АД Крива Паланка со номинална вредност од 51,13 евра за 1 акција и 5.029 приоритетни кумулативни акции со ISIN MKKARP120018 со номинална вредност од 51,13 евра за една приоритетна кумулативна акција. Приоритетните кумулативни акции се во посед на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Р.Македонија и при нивна продажба од страна на Фондот ќе бидат конвертирани во обични акции.

5.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите

Обичните акции им даваат на акционерите:

- 1) право на глас во Собранието на Друштвото;
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивиденда); и
- 3) право на исплати на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајна маса на друштвото

Секоја обична акција дава право на глас во Собранието на друштвото. Права на повеќе гласови не се допуштени.

Приоритетните акции не носат право на глас, имаат фиксна дивиденда во износ од 2% од номиналната вредност, која е кумулативна и имаат приоритетно право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајна маса на друштвото

5.3 Одредби од Статутот на друштвото кои се однесуваат на:

5.3.1 Собрание на друштвото, Соопштенија за акционерите и Право на глас

Член 47

Собранието на Друштвото го сочинуваат имателите на акции со право на глас во Собранието на Друштвото. Со собранието на друштвото ќе раководи најголемиот присатен поединечен акционер или лице именувано од него. Лицето именувано од најголемиот акционер не мора да е акционер.

Член 48

Собранието на Друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со Закон и со овој Статут, а особено за :

- 1) измените и дополнувањата на Статутот на Друштвото
- 2) зголемувањата и намалувањата на основната главнина на Друштвото
- 3) промената на правата врзани за одделни видови и родови акции,
- 4) Именувањето и разрешувањето на членови на Одборот на директори,
- 5) Одобрувањето на работата на членовите на Одборот на директори,
- 6) Усвојувањето на годишните сметки и одлучувањето за употребата на добивката,
- 7) Именувањето на ревизори на годишни сметки, како и контролори на управувањето со Друштвото,
- 8) Преобразбата на Друштвото во друго Друштво и престанокот на Друштвото,
- 9) издавањето на обврзници,
- 10) статусните промени на Друштвото,
- 11) условното зголемување на главнината на Друштвото,
- 12) издавање нови акции,
- 13) одлука за престанок на Друштвото

По прашањата утврдени во точките 4,5,6 и 7 од став први на овој член, Собранието одлучува со мнозинство од обичните акции. По другите прашања од став први на овој член, Собранието одлучува со тричетвртинско мнозинство од обичните акции.

Член 58

Секоја обична акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Правото на глас во Собранието на Друштвото акционерот, ако е правно лице, го остварува преку свој овластен застапник, односно полномошник.

5.3.3 Дивиденда

Член 38

Добивката на Друштвото во согласност со одлуката на Собранието се распределува на :

1. фондови (задолжителни и посебни);
2. дивиденда;
3. нераспределена добивка што се пренесува во наредната фискална година

Член 39

Собранието одлучува за распределбата на делот од добивката за дивиденди, во зависност од висината на добивката и од потребите на работењето на Друштвото.

Дивидендата на имателите на акции им се исплатува во рок од 60 дена од денот на усвојувањето на годишните сметки, а најдоцна до 30 септември во годината во која тие сметки се предаваат. Дивидендата ќе се исплатува во денари. Износот на дивидендата, утврден во

денари, му се пренесува на странскиот акционер во согласност со прописите на Република Македонија во Еура, ако странскиот акционер не утврдил друга странска валута пресметана според средниот курс на Еура во Република Македонија што важел последниот дел од деловната година за која се пресметува добивката. Тој износ Друштвото се обврзува да го исплати откако ќе ги подмири даноците во Република Македонија.

Член 40

Собранието на Друштвото може да одлучи дивидендата да не се исплатува на имателите на обични акции. При донесувањето на одлуката од став 1 на овој член, Собранието ќе се раководи од потребите на Друштвото во поглед на развитокот, вложувањето на средствата и другите околности што ги пределуваат интересите на Друштвото.

5.3.5 Ликвидација на друштвото

Член 45

Ако годишните сметки покажат загуба што ги надминува резервите, како и една половина од основната главнина, Одборот на директори на Друштвото мора, иако имотот на Друштвото е поголем од неговите долгови, во најкус рок да го свика Собранието, а ова ќе одлучи дали Друштвото ќе работи или ќе престане со работа.

Член 105

Друштвото престанува во случаи, на начин и постапка утврдени со Закон.

5.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

Со акциите на КАРБО-НОВА АД Крива Паланка не се тргувало на Македонската берза за хартии од вредност во последните три години.

6.Податоци за органите на управување на издавачот

6.1.Членови на Одборот на директори

1.Родна Бошкоска, Извршен директор

Родена е на 16.05.1949 година во Тетово. ССС Гимназија

Работно искуство.

Сметководител во СИЗ за детска заштита Тетово.

Извршен директор на издавачот прв пат избрана на 26.03.2007. Сегашната функција ја врши од 09.07.2012 година

Поседува 41.331 обични акции од Карбо – Нова АД Крива Паланка или 80,20 % од основната главнина на издавачот , 88,87% од бројот на акции со право на глас.

Во последните пет години нема поседувано акции или удели во други друштва.

Неизвршен член на Одбор на директори на Еуромрамор АД Тетово.

Поврзана е роднински со другите членови на органот на управување.

Не и била изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години.

Не била член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои Родна Бошкоска ги има кај издавачот и нејзиниот приватен интерес или други одговорности.

Не постои било какво ограничување за располагањето со акциите од Карбо – Нова АД Крива Паланка кои ги поседува.

Деловна адреса за контакт ул.Маршал Тито бр.7 Крива Паланка

2 . Катерина Бошковска- Неизвршен член на одбор на директори, Претседател на одбор на директори

Родена е на 05.05.1971 година во Тетово; ССС Гимназија

Работно искуство

Од 1995 – до 2005 вработена во Грација Дооел Тетово,

Управител на Грација Дооел Тетово од 23.11.2000 – 01.06.2005 година

Од 23.06.2005 вработена во АД,, Микрогранулат,, Тетово

Од 11.04.2002 – 01.04.2008 год Извршен директор во Микрогранулат АД Тетово.

Од 01.04.2008 - вработена во Карбо – Нова АД Крива Паланка

Неизвршен член на Одбор на директори на Карбо – Нова АД од 26.03.2007 год. На сегашна функција Неизвршен член на Одбор на директори од 09.07.2012 година.

Не поседува акции во Карбо – Нова АД Крива Паланка

Во последните пет години нема поседувано акции или удели во други друштва.

Неизвршен член на Одбор на директори на Еуромрамор АД Тетово.

Поврзана е роднински со другите членови на органот на управување.

Не и била изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години.

Не била член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години. не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои Катерина Бошковска ги има кај издавачот и нејзиниот приватен интерес или други одговорности.
Деловна адреса за контакт ул.Маршал Тито бр.7 Крива Паланка

3. Марија Марковска, Неизвршен член на одбор на директори

Родена на 14.03.1974 година во Тетово, Магистер по Економски науки отсек финансии ; ВСС – Економски факултет

Работно искуство

Од 19.08.1994-30.11.2000 КП Грација Економист

Од 01.12.2000-16.06.2003 Грациела Експорт Финансиско –сметководствен менаџер

Од 11.04.2005-24.06.2005 Микрогранулат ад Тетово ФСМ

Од 25.06.2005 година вработена во Грација Дооел Тетово

Од 01.06.2005 – 07.10.2010 година, Управител на Грација Дооел Тетово

Неизвршен член на Одбор на директори на Карбо – Нова АД од 26.03.2007 год. На сегашна функција Неизвршен член на Одбор на директори од 09.07.2012 година.

Не поседува акции во Карбо – Нова АД Крива Паланка

Сопственик на обични акции во Еуромрамор ад Тетово .

Сопственик на обични акции во Македонски Телеком ад Скопје,

Освен горенаведените, во последните пет години нема поседувано акции или удели во други друштва.

Извршен директор во Еуромрамор АД Тетово.

Поврзана е роднински со другите членови на органот на управување.

Не и била изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години.

Не била член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои Марија Марковска ги има кај издавачот и нејзиниот приватен интерес или други одговорности.

Деловна адреса за контакт ул.Маршал Тито бр.7 Крива Паланка

Не постои договор или соработка помеѓу членовите на Одборот на директори на Карбо – Нова АД Крива Паланка и големите акционери, клиентите ,добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори.

7.Развојни перспективи

7.1Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години;

Во наредниот период Карбо – Нова АД Крива Паланка очекува да ја задржи и постепено да ја зголеми својата позиција на пазарот.Овие очекувања се базираат на следниве активности:

- Во наредниот период КАРБО НОВА АД – Крива Паланка очекува да го рестартира производството на сировини од варовник и други камења

- Зголемување на асортиман на полупроизводи и готови производи со посебен акцент на одредени видови
- Подобрување на деловните односи со други субјекти од аспект на заеднички настап на домашен и странски пазар
- Дообука на вработените и нивно усовршување согласно законската регулатива

7.2 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години

Планиран финансиски резултат за 2013 година


Вкупен приход	23.293.200,00 денари
Вкупен расход	17.486.500,00 денари
Добивка пред оданочување	5.806.700,00 денари

Планиран финансиски резултат за 2014 година

Вкупен приход	29.116.500,00 денари
Вкупен расход	25.104.075,00 денари
Добивка пред оданочување	4.012.425,00 денари

Планиран финансиски резултат за 2015 година

Вкупен приход	45.421.740,00 денари
Вкупен расход	36.098.670,00 денари
Добивка пред оданочување	9.323.070,00 денари



8.Ревидирани финансиски извештаи и белешки кон ревидираните извештаи за 2011 и 2012 година.

FINANSISKI IZVEŠTAI ZA 2011 GODINA

NA

Akcionersko društvo za proizvodstvo i usluge KARBO -
NOVA AD Kriva Palanka

SODRŽINA:

Strana

FINANSISKI IZVEŠTAI

Izveštaj za finansijskata sostojba na den 31.Децември	2011 godina	2
Izveštaj za seoplatna dobivka	2011 godina	3
Izveštaj za gotovinski tekovni za	2011 godina	4
Izveštaj za promeni na glavninata za	2011 godina	5
Beleški kon finansijskite izveštai		6- 20

Тетово, Februar 2012 godina

IZVEŠTAJ ZA FINANSISKATA SOSTOJBA NA KRAJOT NA PERIODOT
na 31 Dekemvri 2011 i 2010 (vo 000 denari)

Pozicija	broj na beleška	Iznos	
		Tekovna godina	Prethodna godina
PRIHODI OD RABOTEWETO		21,192	89,501
<i>Prihodi od prodaba</i>	4, 5	20,836	31,037
<i>Ostanati prihodi</i>	6, 7	356	58,465
<i>Zalihu na gotovi proizvodi i na nadovr{eno proizvodstvo na po-etokot na godinata</i>		4,091	2,805
<i>Zalihu na gotovi proizvodi i na nadovr{eno proizvodstvo na krajot na godinata</i>		298	4,091
RASHODI OD RABOTEWETO		17,326	42,559
<i>Tro{oci od raboteweto</i>	8	10,206	13,050
<i>Nabavna vrednost na prodadeni stoki</i>	9	-	3,390
<i>Uslugi so karakter na materijalni tro{oci</i>	10	1,616	16,417
<i>Ostanati operativni rashodi</i>	13	1,199	1,970
<i>Tro{oci od vrabotenite</i>	11	74	254
<i>Plati i nadomestoci na plata (neto)</i>	11	1	41
<i>Tro{oci za dnaoci na plati i nadomestoci na plata</i>	11	4	
<i>Pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe</i>	11	69	213
<i>Amortizacija na materijalnite i nematerijalnite sredstva</i>	12	4,222	3,650
<i>Ostanati tro{oci od raboteweto</i>		9	3,827
FINANSISKI PRIHODI		5	1
<i>Finansiski prihodi od odnosi so povrzani dru{tva</i>		5	1
<i>Prihodi po osnov na kamati od rabotewe so povrzani dru{tva</i>		5	1
FINANSISKI RASHODI	15	41	21
<i>Rashodi po osnov na kamati od rabotewe so povrzani dru{tva</i>	15	-	8
<i>Rashodi po osnov na kamati od rabotewe so nepovrzani dru{tvo</i>	15	41	8
<i>Rashodi po osnov na kursni razliki od rabotewe so nepovrzani dru{tvo</i>	15	-	5
<i>Dobivka od redovnoto rabotewe</i>		37	48,207
<i>Dobivka pred odano-uvawe</i>		37	48,207
<i>Danok na dobivka</i>		26	19
NETO DOBIVKA ZA DELOVNATA GODINA		11	48,188

Bele{kite kon finansiskite izve{tai se integralen del od finansiskite izve{tai}

Извршен директор

Раководител на сметководство

IZVEŠTAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA ZA PERIODOT
Za godinata {to završava na 31. Dekemvri 2011 i 2010 (vo 000 denari)

Pozicija	Beleška	Tekovna	Prethodna
		godina	godina
SREDSTVA			
Dolgoro~ni sredstva		204,302	208,496
Nematerijalni sredstva	16	103,944	103,944
Materijalni sredstva	17	96,366	100,559
Vlo`uvawa vo nedvi`nosti		-	-
Dolgoro~ni finansiski sredstva		3,993	3,993
Tekovni sredstva		24,773	13,040
Zalihi	18,19,20	4,352	7,341
Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva	21	5,701	1,435
Pobaruwawa od kupuva~i	23	5,750	4,190
Pobaruwawa od povrzani subjekti	22	- 5	- 5
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa	25	7	-
Pobaruwawa od dr`avata i drugi institucii	24	60	77
Aktivni vremenski razgrani~uvawa	26	8,907	-
VKUPNA AKTIVA		229,075	221,536
KAPITAL I OBVRSKI			
Kapital i rezervi		196,810	196,818
Zapišan osnoven kapital	PK	148,611	148,611
Rezervi	PK	14,456	-
Akumulirana dobivka/zaguba	PK	33,732	-
Dobivka za finansiskata godina	BU	11	48,207
Tekovni obvrski		32,265	24,718
Obvrski prema dobavuva~i	27	19,503	19,590
Kratkoro~ni obvrski za danoci, pridoesi i drugi dava~ki	28	171	- 63
Obvrski prema vrabotenite	29	270	206
Kratkoro~ni finansiski obvrski	30	4,420	4,964
Odlo`eno pla}awe na tro{oci i prihodi vo idnite periodi	31	7,900	21
VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI		229,075	221,536

Beleškite kon finansiskite izveštai se integralen del od finansiskite izveštai

Извршен директор

Раководител на сметководство

IZVEŠTAJ ZA PARIŽEN TEK
za godinata koja završava na 31.12.2011 i 2010

Pozicija	Tekovna godina	Prethodna godina
Gotovinski tekovi od delovni aktivnosti	4,300	37,139
Neto dobivka/zaguba posle odano-uvawe	11	48,188
Amortizacija	4,222	3,650
Kamata (neto)	37	
Drugi prihodi i rashodi	300	
Višoci	(226)	
Kapitalna dobivka	(124)	
Promeni - Zgolemuwawe/namaluwawe na:		
Zalihi	2,989	(533)
Pobaruwawa od povrzani društva	-	5
Pobaruwawa od kupuwa-i	(1,560)	15,457
Pobaruwawa za dađeni avansi na dobavuwa-i	-	4,138
Pobaruwawa od dr`avata po osnov na danoci, pridonesi, carina, akcizi i za ostanati dava-ki kon dr`avata	18	414
Pobaruwawa po dađeni zaemi na povrzani društva	-	2,030
Pobaruwawa po dađeni zaemi	(7)	-
AVR	(8,907)	182
Obvrski prema dobavuwa-i	(86)	15,328
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii	-	(245)
Obvrski za danoci i pridonesi na plata i na nadomesti za plata	1	2
Obvrski kon vrabotenite	64	8
Tekovni dano-ni obvrski	104	(433)
Obvrski po zaemi i krediti prema povrzani društva	(544)	(19,931)
Obvrski po zaemi i krediti	-	(31,144)
Ostanati kratkoro-ni obvrski	129	-
PVR	7,879	21
Gotovinski tekovi od investicioni aktivnosti	(34)	(26,659)
Direktni nabavki na nematerijalni i materijalni sredstva	(34)	(23,134)
Proda`ba i rashod na materijalni i nematerijalni sredstva		468
Zgolemuwawe/namaluwawe na dolgo-ro-ni vlo`uwawa	-	(3,993)
Gotovinski tekovi od finansiski aktivnosti	-	(9,048)
Zgolemuwawe/namaluwawe na dolgo-ro-ni krediti	-	(9,048)
Zgolemuwawe/namaluwawe na pari-nite sredstva	4,266	1,431
Pari-ni sredstva na po-etok na godinata	1,435	5
Pari-ni sredstva na krajot na godinata	5,701	1,435

Beleškite kon finansiskite izveštai se integralen del od finansiskite izveštai

Извршен директор

Раководител на сметководство

Извештај за промена на главнината на 31. декември 2011

во 000 денари

Позиција	Основа главна	Премии на емитирани акции	Задр`ана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Реvalorizacionи резерви	Вкупно капитал
Состојба на 1 јануари 2010	208,389	(60,082)	5,339	(8,790)	1,826	12,928	159,611
Промена на сметководствени политики							
<i>Povtorno utvrdeno saldo</i>	208,389	(60,082)	5,339	(8,790)	1,826	12,928	159,611
Промени на капиталот за 2010							
Вкупна сеопфатна добивка за годината				48,188			
Трансфер/пребнос на задр`ана добивка			(8,790)	8,790		(11,000)	
Состојба на 31 Декември 2010	208,389	(60,082)	(3,450)	48,188	1,826	1,928	196,799
Состојба на 1 јануари 2011	208,389	(60,082)	(3,450)	48,188	1,826	1,928	196,799
Промени на капиталот во 2011							
Вкупна сеопфатна добивка за годината				11			
Трансфер/пребнос на задр`ана добивка			33,731	(48,188)	14,456		
Состојба на 31 Декември 2011	208,389	(60,082)	30,281	11	16,283	1,928	196,810

Бележките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Раководител на сметководство

1. OP [TI PODATOC I ZA DRU [TVOTO

Naziv:

Akcionersko dru{tvo za proizvodstvo i uslugi KARBO - NOVA AD kriva Palanka (vo ponatamo{niot tekst Dru{tvoto)

Registracija:

- Dru{tvoto e registrirano spored Re{enie so delovoden broj 30120080000793 na centralniot registar na Republika Makedonija od 01.04.2008 godina.

Регистрацијата е извршена врз основа на Статусна промена, присоединување настанато со бришење на Акционерско друштво за производство на варовник и креда МИКРОГРАНУЛАТ АД Тетово со ЕМБС 5635217 и присоединување кон Акционерско друштво за производство на предиво КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА АД Крива Паланка со ЕМБС 5160227, промена на фирма, скратен назив и зголемување на основна главнина согласно со член 44,52 и 536 од Законот за Трговски друштва е настаната врз основа на решение со деловоден број 30120080000793 од 01,04,2008 на Централниот регистар на Република Македонија. Пријавата за упис на статусната промена е поднесена на 17,01,2008 година. Во текот на постапката Основниот Суд во Тетово донел решение Р. бр. 2209/2007 за временна мерка - забрана на Микрогранулат Ад Тетово да врши статусни промени на 14,01,2008. Апелациониот суд во Гостивар донел Решение ГЖ бр. 343/2008 со кое се укинува Решението на Основен суд Тетово и предметот се враќа на повторно судење на ден 06,03,2008 година.

Dejnost:

- Osnovna dejnost na Dru{tvoto e 13.10 – Podgotovka i predewe na tekstilni vlakna.

Sedi{te:

Sedi{teto na dru{tvoto se nao|a na ul.Mar{al Tito br. 7 Kriva Palanka, smetkovodstvenata evudencija se vodi vo Tetovo.

Mati-en broj:

5160227

Tel:

044 333 521

Brojot na vraboten i na 31.12.2011 godina iznesuva 1 lice.

Osnova~i i odgovornost:

Osnova~i na dru{tvoto se akcioneri согласно акционерска книга на дру{tvoto со следната структура:

OPIS	Vкупni akcii		Upravuva~ki akcii	
Vкупen broj na akcii	100.00%	46.506	100.00%	46.500
Sopstveni akcii	0.01%	0.006		
Rodna Bo{kovska	88.87%	41.331	88.88%	41.331
Ostanati akcioneri	11.11%	5.169	11.12%	5.169

Lice ovlasteno za zastapuvawe e Rodna Bo{koska - izvr{eni i generalen direktor bez ograni~uvawe, dodeka neizvr{ni ~lenovi na odborot na direktori se: Katerina Bo{kovska i Marija Markovska.

OBRAZLO@ENIE KON F INANSISKITE IZVE [TAI

2. Osnova za sostavuvawe na finansiskite izve{tai

Finansiskite izve{tai, dadeni na stranicite 2 do 5 se sostaveni vo soglasnost so va`e-kite propisi i smetkovodstvenite standardi koi se primenuvaat vo Republika Makedonija, so izvesni reklasifikacii zaradi dobivawe na pojasna slika. Se bara finansiskite izve{tai sostaveni spored va`e-kite propisi da ja odrazuvaat primenata na celokupnite (detalnite) propisi {to se odnesuvaat na primenata na smetkovodstvenite principii. Vo izvesni slu-ai pretprijatiето mo`e da izvr{i izbor na odredena smetkovodstvena politika vo ramkite na propi{anite smetkovodstveni politiki; vo drugi slu-ai pretprijatiето mo`e samostojno da odlu-uva dali, ili nema da ja primeni propi{anata smetkovodstvena politika.

Dru{tvoto izvestuva soglasno so Meunarodnite standardi za finansisko izvestuvawe, utvrdeni od Odborot za meunarodni smetkovodstveni standardi, objaveni vo Pravi Inikot za vodewe smetkovodstvo

Menaxmentot konzistentno gi primenuva odobrenite smetkovodstveni politiki vo soodvetnite presmetkovni periodi.

За 2011 година финансиските извештаи се идентични со годишната сметка.

Finansiskite izve{tai se izgotveni so primena na metodata na nabavna vrednost i principot na kontinuitet vo raboteweto.

Ovie finansiski izve{tai vku-uvaaat pobaruvawa, obvrski, operativni rezultati, promeni vo glavninata i pari-nite tekovi na Dru{tvoto.

Finansiskite izve{tai na dru{tvoto se izrazeni vo iljada denari. Denarot pretstavuva oficijalna izvestuva-ka valuta na Dru{tvoto. Site drugi transakcii vo valuta razli-na od oficijalnata se smetaat za transakcii vo stranska valuta.

Finansiskite izve{tai za dru{tvoto se poedine-ni.

3. Osnovni smetkovodstveni politiki

Osnovnite smetkovodstveni politiki primeneti pri sostavuvaweto na finansiskite izve{tai, generalno se konzistentni so onie primeneti pri sostavuvaweto na finansiskite izve{tai za 2010 godina, dokolku poinaku ne e navedeno vo natamo{niot tekst.

Izgotvuvaweto na finansiskite izve{tai vo soglasnost so MSFI bara od rakovodstvoto na Dru{tvoto upotreba na procenki i pretpostavki koi vlijaat na prika`anite iznosi na sredstvata i obvrskite i obelodenuvaweto na neizvesni sredstva i obvrski na denot na finansiskite izve{tai, kako i na prihodite i tro{ocite vo izve{tajniot period. Ovie procenki i pretpostavki se zasnovani na informaciiite dostapni na datumot na izgotvuvawe na Izve{tajot za finansiskata sostojba. Aktuelnite rezultati mo`at da se razlikuvaat od ovie procenki.

Ovie procenki se razglедуvaat periodi-no i promenite vo procenkite se prika`uvaat vo periodite vo koi istite stanuvaaat poznati.

Najzna-ajната upotreba na rasuduvawata i procenki, koi se obelodeneti vo pregledot na zna-ajnite smetkovodstveni politiki i soodvetni objasnuva-ki bele{ki se odnesuvaat na obezvrednuvawe na finansiskite i nefinansiskite sredstva, finansiskite obvrski i procenkata za rezervirawa za sudski sporovi.

Sporedlivite iznosi gi pretstavuvaaat revidiranite finansiski izve{tai za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2010 godina.

3.1. Prihodi

Vo soglasnost so propisite, prihodite od raboteweto i ostanatite soodvetni prihodi se iska`ani po fakturna vrednost, vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Ova zna~i deka prihodite se merat po objektivna vrednost na dobieniot nadomestok ili pobaruvaweto. Prihodite se priznavaat ako istovremeno porasnat sredstvata ili se namalat obvrskite.

3.1.1. Prihodite od prodaba na proizvodi se priznavaat ako:

- *Na kupuvawot se preneseni site rizici i koristi od sopstvenosta nad proizvodite;*
- *Dru{tvoto ne zadr`uva, nitu trajno upravuvawe, nitu kontrola nad proizvodite;*
- *Iznosot na prihodite mo`e da se izmeri;*
- *E verojatno deka prodadenite proizvodi }e se naplatat;*
- *Tro{ocite koi nastanale ili koi }e nastanat vo vrska so prodabata mo`e so sigurnost da se izmerat.*

3.1.2. Ispravka na pobaruvawata na tovar na tro{ocite

Ako vo momentot na nastanuvaweto na nastanot se proceni deka naplatata ne e izvesna, prihodite se odlo`uvaat. Za realizacijata od prethodnite presmetkovni periodi i za onaa koja vo tekovniot presmetkoven period e presmetana vo korist na prihodite se vr{i ispravka na pobaruvawata na tovar na tro{ocite.

3.1.3. Prihodite od prodaba na kredit

Prihodite od prodaba na kredit se kni`at vo celost vo korist na vkupniot prihod vo periodot vo koj isporakata e izvr{ena.

3.1.4. Ostanatite prihodi

Ostanatite prihodi pretstavuvaat prihodi koi ne poteknuvaat od osnovnata dejnost na Dru{tvoto.

3.1.5. Prihodi od kamati i prihodi od vlo`uvawa

Kamatite nastanati po osnov na finansiski obvrski kako i po osnov na obvrski od delovnite odnosi, presmetani i dostaveni i kako kamatni listi do datata na bilansot na sostojba se iska`uvaat kako prihodi od kamati vo ramki na finansiskite prihodi.

Prihodite od vlo`uvawa se odnesuvaat na ostvareni prihodi vrz osnova na vlo`uvawa vo drugi subjekti.

3.2. Rashodi

3.2.1. Tro{oci na realizacija i rashodi

Tro{ocite na realizacija gi soдр`at site tro{oci koi se nastanati vo tekot na godinata i koi se direktno povrzani so ostvarenata realizacija (prihod pod to~ka 3.1.), i nivnata visina e zavisna od visinata na realizacijata.

Tro{ocite se priznavaat vo zavisnost od stepenot na izvr{uvawe na datumot na so~inuvawe na bilansot.

Op{ti, administrativni i tro{oci na prod`ba gi so dr`at site tro{oci koi se nastanati vo tekot na godinata i koi ne se direktno povrzani so ostvarenata realizacija, {to zna~i deka nivnata visina e nezavisna od visinata na realizacijata.

Dru{tvoto se pridr`uva do slednite kriteriumi pri priznavawe na rashodite :

- *Rashodite imaat za posledica namaluvawe na sredstvata ili zgolemuвање na obvrskite, {to e vozmo`no da se izmeri so sigurnost;*
- *Rashodite imaat direktna povrzanost so nastanatite tro{oci i posebnite pozicii na prihodite;*
- *Koga se o~ekuva ostvaruvawe na prihodite vo pove}e idni presmetkovni periodi, toga{ priznavawe na rashodite se izvr{uva so postapka na razumna alokacija na presmetkovni periodi;*
- *Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period koga izdatokot ne ostvaruva idni ekonomski koristi, a nema uslovi da se priznae kako pozicija na aktivata vo bilansot*
- *Rashodot vedna{ se priznava vo presmetkovniot period i toga{ koga nastanalo obvrška, a nema uslovi da se priznae kako pozicija na aktivata.*

3.2.2. Rashodi od kamati

Kamatite nastanati po osnov na obvrski presmetani do datata na bilansot na sostojbata se iska`uvaat kako rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat, nezavisno dali se plateni.

3.2.3. Presmetuvawe na sredstva za pla}awe i smetkovodstven tretman na kursnite razliki

1. Izvr{ena e presmetka na site pobaruvawa i obvrski vo stranski sredstva za pla}awe vo nivnata denarska protivvrednost, po sredniot kurs va`e~ki na denot na bilansot na sostojbata.

2. Pozitivnite i negativnite kursni razliki {to nastanale so presmetka na pobaruvawata i obvrskite vo stranski sredstva za pla}awe vo nivnata denarska protivvrednost se iska`ani vo bilansot na uspeh kako prihodi, odnosno rashodi vo godinata na koja se odnesuvaat.

3.3. Nematerijalni i materijalni vlo`uvawa

1. Nabavkite na osnovnite sredstva vo tekot na godinata se evidentiraat po nabavna vrednost. Nabavnata vrednost ja ~ini fakturnata vrednost na nabavenite sredstva zgolemena za site tro{oci nastanati do nivnoto stavawe vo upotreba.

2. Predmetite i opremata se evidentiraat kako osnovni sredstva dokolku vekot na upotrebata im e podolg od edna godina, a poedine~nata nabavna cena e pogolema dvojno od posledniot prose~en mese~en iznos na plata po rabotnik vo Republika Makedonija, spored podatocite na Republi~kiot zavod za statistika. Pogonskiot i delovniot inventar, specijalni i univerzalni alati na sopstven pogon se vodat kako osnovni sredstva bez ogled na nivnata nabavna vrednost.

3. Tro{ocite za tekovno i investiciono odr`uvawe se evidentiraat na tovar na prihodite vo momentot na nivnoto nastanuvawe. Izdatocite koi se odnesuvaat na rekonstrukcii i podobruvawa, koi go menuvaat kapacitetot ili namenata na osnovnite sredstva, se dodavaat na nabavnata vrednost na tie sredstva.

4. Pozitivnata, odnosno negativnata razlika nastanata pri prod`bata na osnovnite sredstva se kni`eni kako kapitalna dobivka, odnosno kapitalna zaguba i se iska`uva vo ramkite na ostanatite prihodi, odnosno rashodi.

3.4. Amortizacija

Nabavnata vrednost, odnosno cenata na ~inewe na materijalnite i nematerijalnite vlo`uvawa slu`i kako osnovica za otpi`uvawe, odnosno presmetka na amortizacija. Amortizacijata na osnovnite sredstva se presmetuva spored stapki koi ne se poniski od onie propi`ani spored zakonite na Republika Makedonija, zaradi otpis na nivnata nabavna ili revalorizirana vrednost na proporcionalna osnova vo tekot na nivniot procenet vek na koristewe.

Upotrebuваните stapki na amortizacija se utvrdeni vrz osnova na sledniot procenet polezen vek na traewe odnosno stapki na amortizacija:

<i>Nedvi`nini</i>	<i>2,5% do 10%</i>
<i>Deloven inventar</i>	<i>5% do 10%</i>
<i>Mebel</i>	<i>20%</i>
<i>Kompjuterska oprema i softver</i>	<i>25%</i>
<i>Telekomunikaciska oprema i vozila</i>	<i>20% do 25%</i>
<i>Nematerijalni sredstva</i>	<i>20 %</i>

Osnovnite sredstva se amortiziraat poedine~no se do nivniot celosen otpis.

3.5. Pobaruвawa po osnov na prodal`ba i ostanati pobaruвawa

- 1. Pobaruвawa po osnov na prodal`ba gi opfa`aat site pobaruвawa od prodal`ba na u~inoci.*
- 2. So towarewe na vonrednite rashodi se vr`i ispravka na vrednosta na site pobaruвawa koi se utu`eni do denot na bilansot na sostojba ili ne mo`at da se naplatat.*

3.6. Zalihi

- 1. Surovinite, materijalite i nabavenite stoki se prika`ani spored tro`ocite nastanati za nivna nabavka (nabavna vrednost) vo momentot na prenos na sospstvenosta {to vku~uva i doveduvawe vo postoe~ka sostojba i lokacija. Proizvodstvoto vo tek i gotovite proizvodi se iska`uvaat po poniska od cenata na ~inewe i neto prodal`nata vrednost. Rashodite od obvrski po krediti ne se kapitaliziraat.*

Potro`okot na surovini i materijali i stoki se vodi po prose~ni ceni. Dokolku nabavnata vrednost ili cenata na ~inewe e povisoka od neto prodal`nata vrednost zalihte se sveduvaat na neto prodal`nata vrednost. Neto prodal`nata vrednost e proceneta prodal`na cena vo normalni uslovi na deluvawe, namalena za procenetite tro`oci za dorabotka i procenetite tro`oci za realizacija.

3.7. Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva

Pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti se sostojat od denarska i devizna gotovina vo blagajna, `iro smetka vo delovnite banki, devizni smetki vo delovnite banki i ~ekovi.

3.8. Kratkoro~ni Obvrski

- 1. Obvrskite kon doveriteli se iska`uvaat vo visina na nominalnite iznosi {to proizleguvaat od delovnite transakcii.*

2. Obvrskite kon doveriteli se otpi{uvaat po istekot na rokot na zastarenost ili so vonprocesno poramnuvawe, so towarewe na vonrednite prihodi.

3. Danocite, akcizite i danocite od dobivka se pla}aat i izdvojuvaat po propisite na Republika Makedonija. Izdvojuvawata za danok od dobivka se vr{at na nepriznaeni rashodi od tekovната година, a ostvarenata dobivka se odano~uva vo slu~aj na raspredelba za dividendi i druga raspredelba na dobivkata soglasno propisite, po stapka od 10 %.

3.9. Obvrski po krediti

Obvrskite po krediti se sostojat od obvrski po kratkoro~ni i dolgoro~ni krediti i se iska`uvaat spored nivната nominalna vrednost. Obvrskite po kreditite od stranstvo se iska`uvaat spored kursot na Denarot na denot na bilansot na sostojba, a kursnite razliki se evidentiraat vo ramkite na ostanatite prihodi, odnosno rashodi.

3.10. Vlo`eni i zdru`eni sredstva

1. Vlo`enite i zdru`enite sredstva se sostojat od vlo`enite i zdru`enite sredstva vo drugi pretprijatija i banki. Vlo`enite i zdru`enite sredstva se iska`uvaat vo visina na nominalna, odnosno revalorizacionata vrednost vo soglasnost so dogovorot za vlo`uvawe.

2. Po odnos na vlo`enite i zdru`enite sredstva se ostvaruva del od dobivkata i nadomestok za stopanisuvawe so vlo`enite i zdru`enite sredstva vo soglasnost so dogovornite odredbi.

3.11. Revalorizaciona rezerva

Revalorizacionata rezerva se formira vrz osnova na izvr{enata revalorizacija i zadol`itelните korekcii na rashodite na finansiraweto dokolku zakonskite propisi go baraat toa.

3.12. Kapital

1. Kapitalot pretstavuva sopstveni trajni izvori na sredstva za rabotewe na Dru{tvoto. Gi opfa}a inicijalните sopstveni sredstva za rabotewe, zaedno so akumuliranata i tekovната dobivka, drugite akumulirani prihodi i rasporedenata revalorizaciona rezerva.

2. Kapitalot mo`e da se koristi za pokrivawe na zagubata, dokolku rezervite ne se dovolni za toa.

3.13. Zakonski rezervi

Zakonskite rezervi se formiraat od ostvarenata dobivka vrz osnova na zakonskite odredbi i so raspored na revalorizacionite rezervi, a mo`at da se upotrebat za pokritie na zagubata.

3.14. Upravuvawe so finansiski rizici

3.14.1. Pazaren rizik

a) Rizik od kursni razliki

Dru{tvoto vleguva vo transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od prodabi i nabavki na stranski pazari, pri {to istoto e izlo`eno na sekojdnevni

promeni na kursevite na stranskite valuti. Društvo nema posebna politika za upravuvawe so ovoj rizik so ogled deka vo Republika Makedonija ne postojat posebni finansiski instrumenti za izbegnuvawe na ovoj vid rizik. Spored ova Društvo e izloeno na moite fluktuacii na stranskite valuti, koe e sepak ogranieno poradi faktot deka najgolem broj transakcii se vo Evra, i valuten kurs se smeta za relativno stabilen.

Oficijalnite devizni kursevi koristeneni za konverzija vo denar na stavkite od Izveštajot za finansiska sostojba iskaani vo stranska valuta na 31 dekmври 2011 i 2010 godina se kako sledi:

	2011	2010
EUR	61.5050	61.5050
USD	47.5346	46.3140
GBP	73.6322	71.5008

b) Kamaten rizik

Društvo e izloeno na rizik od promena na kamatnite stapki koj preku promena na nivoto na pazarnite kamatni stapki vlijae vrz negovata finansiska sostojba i pari-ni tekovi.

v) Cenoven rizik

Rizikot od cenata na kapitalot e verojatnosta deka cenata na kapitalot je fluktuirala i je vlijae na fer vrednosta na vlouvawata vo akcii i ostanatite instrumenti ija vrednost proizleguva od konkretnite vlouvawa vo akcii ili od indeksot na cenite na kapitalot. Primarnata izloenost na cenata na kapitalot proizleguva od vlouvawata vo hartii od vrednost i udeli. Društvo e izloeno na rizik od promeni na cenite na vlouvawata raspoloivi za prodaba i istiot e nadvor od kontrola na Društvo.

3.14.2. Likvidnosen rizik

Upravuvaweto so likvidnosen rizik e centralizirano vo Društvo.

Likvidnosniot rizik ili rizik od nelikvidnost postoi koga Društvo nema da bide vo sostojba so svoje pari-ni sredstva redovno da gi plaaja obvrskite sprema svoje doveriteli. Vakviot rizik se nadminuva so konstantno obezbeduvawe na potrebna gotovina za servisirawe na svoje obvrski.

Društvo ne koristi finansiski derivativi.

3.14.3. Krediten rizik

Kreditniot rizik proizleguva od pari i pari-ni sredstva depoziti vo banki i finansiski institucii, kako i kreditna izloenost kon korporativni klienti od prodaba, vkluvajigi pobaruvawata i obvrzuvawata.

Izloenosta na Društvo na krediten rizik e ograniena. Upravuvaweto so kreditniot rizik se vr{i so prevzemawe na soodvetni merki i aktivnosti od strana na društvo. Vo sluaj na neplaawe, Društvo prestanuva so prodaba na usluzi na klientite. Isto taka, Društvo nema znaajni koncentracii na krediten rizik so ogled na goleminata na bazata na klienti koja e so poedine-mali iznosi i so nepovrzanost pomeju klientite. So cel da ja osigura naplatata na pobaruvawata, Društvo sproveduva dejstva: kompenzacii so klientite, pokrenuvawe na sudski sporovi, vonsudski spogodbi i sl.

3.14.4. Upravuvawe so kapitalniot rizik

Celite na Dru{tvoto vo vrška so upravuvaweto so kapitalot se za~uvuvawe na sposobnosta na Dru{tvoto da prodol`i da raboti vrz osnova na pretpostavkata za kontinuitet za da se za~uva optimalna kapitalna struktura koja bi go namalila tro{okot na kapital i bi obezbedila prinosi na sopstvenicite.

3.14.5. Procenka na objektivnata vrednost

Dru{tvoto ima politika za obelodenuvawe na informacii za objektivna vrednost na onie komponenti od sredstvata i obvrskite za кои se raspolo`ivi pazarni ceni i za onie kaj кои objektivnata vrednost mo`e zna~itelno da se razlikuva od smetkovodstvenata vrednost. Vo Republika Makedonija ne postoi dovolno nivo na pazarno iskustvo, stabilnost i likvidnost za kupoproda`ba na pobaruvawa i drugi finansiski sredstva ili obvrski i odtuka za istite vo momentov ne se raspolo`ivi pazarni ceni. Kako rezultat na otsustvo na aktiven pazar, objektivnata vrednost ne mo`e da bide utvrdena na verodostojna osnova. Rakovodstvoto na Dru{tvoto ja procenuva sevkupnata izlo`enost na rizik i vo slu~ai koga procenuva deka vrednosta na sredstvata spored koja se evidentirani vo smetkovodstvoto ne bi mo`ela da bide realizirana, se vr{i ispravka na vrednosta.

Rakovodstvoto smeta deka iska`anite smetkovodstveni iznosi se najvalidni i najkorisni izve{tajni vrednosti pri pazarni uslovi.

3.14.6. Dano~en rizik

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Drugi objasnuva~ki bele{ki:

vo i ljada denar i

4,ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Tekovna godina	Prethodna godina
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	888	4,186
VKUPNO	888	4,186

vo i ljada denar i

5,ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Tekovna godina	Prethodna godina
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	6,889	19,750
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	20	281
Приходи од наемнини	4,831	3,907
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	8,208	2,912
VKUPNO	19,948	26,851

vo i ljada denar i

6,ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Tekovna godina	Prethodna godina
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	124	394
Вишоци	226	57,074
Останати приходи од работењето	-	997
VKUPNO	351	58,465

vo i ljada denar i

7,ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	Tekovna godina	Prethodna godina
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	5	1
VKUPNO	5	1

vo i ljada denar i

8,ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

	Tekovna godina	Prethodna godina
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	2,857	6,554
Трошоци за енергија (за производство)	7,349	6,497
VKUPNO	10,206	13,050

vo i ljada denar i

9,NABAVNA VREDNOST

	Tekovna godina	Prethodna godina
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	3,390
VKUPNO	-	3,390

vo i ljada denar i

10,ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	Tekovna godina	Prethodna godina
Transportni uslugi	-	87
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	1,386	15,095
Услуги за одржување и заштита	123	1,077
Ostanati uslugi	107	159
VKUPNO	1,616	16,417

vo i ljada denar i

11, ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	Tekovna godina	Prethodna godina
Plati i nadomestoci na plata (neto)	1	41
Tro{oci za dnooci na plati i nadomestoci na plata	4	-
Pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe	69	213
VKUPNO	74	254

vo i ljada denar i

12, ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Tekovna godina	Prethodna godina
Трошоци за амортизација (за производство)	4,222	3,650
VKUPNO	4,222	3,650

vo i ljada denar i

13, ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Tekovna godina	Prethodna godina
Трошоци за репрезентација	-	3
Трошоци за осигурување	-	182
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	2	12
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	616	766
Останати трошоци на работењето	582	1,007
VKUPNO	1,199	1,970

vo i ljada denar i

14, ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални sredstva	-	467
Загуба од продажба на материјали	10,851	9,737
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	453	-
Останати расходи од работењето	9	3,360
VKUPNO	11,313	13,564

vo i ljada denar i

15, ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	8
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	41	8
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	-	5
VKUPNO	41	21

16, NEMATERIJALNI SREDSTVA

OPIS	Patenti i licenci	Goodwill	Softver	Ostanati sredstva	Sredstva vo podgotovka	Vkupno
1	2	3	4	5	6	7
Nabavna vrednost						
Saldo na 1 Januari 2011 (tekovna godina)		114,944				114,944
Zgolenuvawe						-
Namaluvaawe						-
Saldo na 31 Dekemvri 2011 (tekovna godina)	-	114,944	-	-	-	114,944
Ispravka na vrednosta						
Saldo na 1 Januari 2011 (tekovna godina)		11,000				11,000
Amortizacija						-
Namaluvaawe						-
Saldo na 31 Dekemvri 2011 (tekovna godina)	-	11,000	-	-	-	11,000
Neto smetkovodstvena vrednost na 31 Dekemvri 2011 (tekovna godina)	-	103,944	-	-	-	103,944
Neto smetkovodstvena vrednost na 1 Januari 2011 (tekovna godina)	-	103,944	-	-	-	103,944
Nabavna vrednost						
Saldo na 1 Januari 2010 (prethodna godina)	-	114,944	-	-	-	114,944
Zgolenuvawe	-		-	-	-	-
Namaluvaawe						-
Saldo na 31 Dekemvri 2010 (prethodna godina)	-	114,944	-	-	-	114,944
Ispravka na vrednosta						
Saldo na 1 Januari 2010 (prethodna godina)	-		-	-		-
Amortizacija		11,000				11,000
Namaluvaawe						-
Saldo na 31 Dekemvri 2010 (prethodna godina)	-	11,000	-	-	-	11,000
Neto smetkovodstvena vrednost na 31 Dekemvri 2010 (prethodna godina)	-	103,944	-	-	-	103,944
Neto smetkovodstvena vrednost na 1 Januari 2010 (prethodna godina)	-	114,944	-	-	-	114,944

Друштвото не пресметало амортизација на нематеријалните средства за 2011 година.

17, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Opis	Zemji { te	Grade`ni objekti	Oprema	Alat, pogonski i kancelariski inventar	Investicii vo tek	Vkupno
Nabavna vrednost						
Sal do na 1 Januar i 2011 (tekovna godina)	586	204,553	164,181	5,155	0	374,475
Zgo lemu vawe		34				34
Nama luvawe			55,638	3,090		58,728
Sal do na 31 Dekemvri i 2011 (tekovna godina)	586	204,587	108,544	2,064	0	315,781
Ispravka na vrednosta						
Sal do na 1 Januar i 2011 (tekovna godina)	0	105,366	163,514	5,036	0	273,916
Amortizacija		3,825	295	26		4,146
Nama luvawe			55,562	3,085		58,646
Sal do na 31 Dekemvri i 2011 (tekovna godina)	0	109,191	108,247	1,977	0	219,415
Neto smetkovodstvena vrednost na 31 Dekemvri 2011 (tekovna godina)	586	95,396	296	87	0	96,365
Neto smetkovodstvena vrednost na 1 Januar i 2011 (tekovna godina)	586	99,187	668	119	0	100,559
Nabavna vrednost						
Sal do na 1 Januar i 2010 (prethodna godina)	586	177,199	169,135	5,155	4,220	356,294
Zgo lemu vawe		27,354				27,354
Nama luvawe			4,953	0	4,220	9,173
Sal do na 31 Dekemvri i 2010 (prethodna godina)	586	204,553	164,181	5,155	0	374,475
Ispravka na vrednosta						
Sal do na 1 Januar i 2010 (prethodna godina)		102,419	167,387	4,945		274,751
Amortizacija		2,947	612	91		3,650
Nama luvawe			4,486			4,486
Sal do na 31 Dekemvri i 2010 (prethodna godina)	0	105,366	163,514	5,036	0	273,916
Neto smetkovodstvena vrednost na 31 Dekemvri 2010 (prethodna godina)	586	99,187	668	119	0	100,559
Neto smetkovodstvena vrednost na 1 Januar i 2010 (prethodna godina)	586	74,780	1,748	210	4,220	81,543

Dru{tvoto vo tekot na 2011 godina ima nabaveno osnovni sredstva vo iznos od 34.000 denari, dodeka ima prodadeno osnovni sredstva vo iznos od 1.412.362 denari, rashoduvano osnovni sredstva vo iznos od 49.445.646 denari i zapleneto osnovni sredstva od strana na izvr{itel vo vkupna vrednost od 7.870.332 denari.

Amortizacijata za 2011 godina iznesuva 4.222.267 denari i spored Odluka na Centralnata popisna komisija poradi iskoristenosta pod zakup na objektot Hala vo Kriva Palanka samo za toj objekt taa e presmetana vo visina od 62%, dodeka za objektot odmorali{te Dojran amortizacija vo iznos od 295.035 denari voop{to ne e presmetana.

	vo i l jada denar i	
18,ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Surovini i materijali na zaliha	3,648	3,281
Отстапување од стандардните (плански) цени на сировини и материјали	-	(4)
VKUPNO	3,648	3,277

	vo i l jada denar i	
19,ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Siten inventar na zaliha	-	142
Siten inventar vo upotreba	270	270
Автогуми во употреба	734	534
Vrednosno usoglasuvawe na zalihite na sitniot inventar, ambala`ata i avtogumite	(804)	(972)
VKUPNO	200	(26)

VKUPNO ZAL I HI NA SUROVIN I , MATER I JAL I , REZERVNI DELOVI I S I TEN I NVENTAR	3,848	3,250
---	--------------	--------------

	vo i l jada denar i	
20,ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Производи на залиха	312	2,838
Отстапување од стандардните (плански) цени на производите	193	1,253
VKUPNO	504	4,091

	vo i l jada denar i	
21,ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Парични средства на трансакциски сметки во денари	5,701	1,435
VKUPNO	5,701	1,435

Dru{tvoto ima saldo na ` i ro smetka na 31.12.2011 vo iznos od 5.700.996 denar i i toa vo slednite delovni banki:

TTK Banka so saldo na 31,12,2011 vo iznos od 5.698.313 den

Stater Banka so saldo na 31,12,2011 vo iznos od 99,50 den.

Al fa Banka so saldo na 31,12,2011 vo iznos od 2,274 den.

TTK banka - stara smetka so saldo na 31.12.2011 vo iznos od 309,50 denar i

Site iznosi se potvrdeni so izvodi od bankite.

	vo i l jada denar i	
22,ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	Tekovna godina	Prethodna godina
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата	(5)	(5)
VKUPNO	(5)	(5)

	vo i l jada denar i	
23,ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Побарувања од купувачи во земјата	3,310	1,750
Побарувања од купувачи во странство	1,693	1,693
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	747	747
VKUPNO	5,750	4,190

Dru{tvoto ima pobaruwawa od stranstvo vo iznos od 1,693,498 denari koi se od 2006 godina (nasledeni od Karpo{ Predilnica) i pobaruwawa od kupuva~i vo zemjata koi se postari od 3 godini vo iznos od 22.625 denari koi treba da se otpi{at i da bidat del od DB.

vo i l jada denar i		
24, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Данок на додадена вредност	60	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	77
VKUPNO	60	77

vo i l jada denar i		
25, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Tekovna godina	Prethodna godina
Краткорочни кредити и заеми во земјата	7	-
VKUPNO	7	-

Dru{tvoto ima dadeno pozajmica na Rodna Bo{kovska vo iznos od 6.800 denari.

vo i l jada denar i		
26, ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	Tekovna godina	Prethodna godina
Однапред платени трошоци	8,907	-
VKUPNO	8,907	-

Na ova konto dru{tvoto gi ima kni`eno odnapred platenite tro{oci na sudski izvr{itel za odzemeni osnovni sredstva po zapisnik za {to ne e dobiena faktura od izvr{itelot.

vo i l jada denar i		
27, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Обврски спрема добавувачи во земјата	19,503	19,590
VKUPNO	19,503	19,590

vo i l jada denar i		
28, КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Обврски за данокот на додадена вредност	-	(60)
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	45	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	3	2
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	123	(6)
VKUPNO	171	(63)

vo i l jada denar i		
29, ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Tekovna godina	Prethodna godina
Обврски за плата и надоместоци на плата	270	206
VKUPNO	270	206

vo i ljada denar i		
30, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	Tekovna godina	Prethodna godina
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	-	544
Краткорочни кредити и заеми во земјата	4,420	4,420
VKUPNO	4,420	4,964

vo i ljada denar i		
31, ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	Tekovna godina	Prethodna godina
Однапред пресметани трошоци	7,900	21
VKUPNO	7,900	21

32, ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

vo 000 denar i				
Naziv	Vid na povrzanost	Vid na delovniot odnos	Салдо на 31,12,2011	Ostanati zabele {ki

GRAC I JA DOOEL TETOVO	Rodninska vrška me u sopstvenici te na dvete dru { tva	DOBAVUVA ^	18,302	
------------------------	--	------------	--------	--

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка****Извештај за финансиските извештаи**

1, На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2011, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

2, Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и Белешките кон истите на страниците 6 до 20 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

3, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Финансиските извештаи за 2010 година се ревидирани од независните ревизори Бенд ревизија и консалтинг Тетово, со што е обезбедена нивна споредливост со финансиските извештаи за 2011 година.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка - продолжение**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

3.1. Во текот на 2008 година е извршена Статусна промена, присоединување настанато со бришење на Акционерско друштво за производство на варовник и креда МИКРОГРАНУЛАТ АД Тетово со ЕМБС 5635217 и присоединување кон Акционерско друштво за производство на предиво КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА АД Крива Паланка со ЕМБС 5160227, промена на фирма, скратен назив и зголемување на основна главнина согласно со член 44,52 и 536 од Законот за Трговски друштва настаната врз основа на решение со деловоден број 30120080000793 од 01,04,2008 на Централниот регистар на Република Македонија. Пријавата за упис на статусната промена е поднесена на 17,01,2008 година. Во текот на постапката Основниот Суд во Тетово донел решение Р.бр. 2209/2007 за временна мерка - забрана на Микрогранулат АД Тетово да врши статусни промени на 14,01,2008. Апелациониот суд во Гостивар донел Решение ГЖ бр. 343/2008 со кое се укинува Решението на Основен суд Тетово и предметот се враќа на повторно судење на ден 06,03,2008 година. Нас не ни е презентиран доказ за завршување на оваа постапка или други постапки во врска со статусната промена.

3.2. Не е извршен отпис на побарувања за износите на застарените побарувања од купувачи во странство во износ од 1,693,498 денари и за побарувања во земјата во износ од 22.625 денари. За побарувањата од купувачите во странство не ни беше доставен преглед по назив и износ по купувачи поради што ние не бевме во состојба да се увериме во точноста на дадените износи.

3.3. Компанијата нема извршено резервации по основ на правни спорови, а од правните застапници на компанијата не ни беше доставен преглед на правните спорови и оценка за исходот на истите.

3.4. Не е пресметана амортизација на гудвил за 2011 година, додека за 2010 година е пресметана во износ од 11,000,499 денари.

3.5. Ние не бевме во состојба да се увериме во однос на обврските по кредит од Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 4,420,000 денари со потекло од 1997 година за кој се води спор од 2004 година.

4. Поради значењето на прашањата објаснети во точка 3.1. до 3.5. од овој извештај, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, за годината што завршува на 31 декември 2011 година.

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 29.06.2012



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД КРИВА ПАЛАНКА

Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.

1, Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка (Друштвото) за 2011 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2011 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011, за кои ние не изразивме мислење во нашите извештаи од 29.06.2012.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

2, Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2011 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

3, Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2011 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

4, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл. Весник на РМ број 158 од 2010 година).

5, Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка за 2011 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 29.06.2012

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2012 ГОДИНА

И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

НА

**Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА
АД Крива Паланка**

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба

на ден 31.Декември

2012 година

Извештај за сеопфатна добивка

2012 година

Извештај за готовинските текови за

2012 година

Извештај за промените на главнината за

2012 година

Белешки кон финансиските извештаи

Тетово, Јули 2013 година

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка**

Извештај за финансиските извештаи

1. На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2012, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

2. Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и Белешките кон истите на страниците 6 до 20 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

3. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка - продолжение****4. Основа за мислење со резерва**

4.1. Друштвото нема извршено резервации по основ на правни спорови за кои од правните застапници на друштвото ни беше доставен преглед со негативен исход за друштвото во вкупен износ од 4,921,526 денари.

4.2. Како што е наведено во белешка 30 од финансиските извештаи, друштвото има обврски по долгорочен кредит од Комерцијална Банка АД Скопје според Договор од 30.01.1998 година врз основа на рамковен револвинг кредит лимит од 23.12.1997. Кредитот е во износ од 4,420,000 денари со рок на враќање до 30.04.1998 година со номинална камата од 21% годишно и хипотека на недвижен имот. Според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31.12.2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото.

4.3. Друштвото има долгорочни финансиски средства по основ на даден депозит во Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 3,993,106 денари, додека според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31.12.2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото. Со оглед на ваквата ситуација, не сме во состојба да го потврдиме износот на долгорочните финансиски средства.

5. Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите од изнесеното во точка 4.1 до 4.3 од овој Извештај погоре, доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, за годината што завршува на 31 декември 2012 година.

6. Останати прашања

Без да даваме натамошна квалификација, обрнуваме внимание дека во текот на 2012 година друштвото има евидентирано трошоци по судски пресуди, трошоци за извршител, трошоци за присилна наплата и камати по судски пресуди во вкупен износ од 16.026.483 денари. Имено се работи за изгубени судски спорови од поранешни вработени на АД Микрогранулат Гостивар кое на 11.04.2002 година е поделено на две нови друштва: АД Еуромамор Тетово и АД Микрогранулат Тетово при што согласно Законот за Трговски друштва кој бил на сила во периодот на поделба, се донесени План за поделба, Делбен биланс и Одлука за поделба, како и Одлука на АД Еуромамор Тетово од 11.04.2002 година со која од страна на друштвото Еуромамор се превзема во целост обврската спрема работниците кои завеле или ќе заведат работен спор кој се однесува за период пред делбата во однос на надомест и вработување, при што се наведува дека Микрогранулат АД Тетово нема никаква обврска спрема вработените. Ова е потврдено и



со стручно мислење од 04.05.2009 година изработено од страна на Рафајловски Консалтинг Скопје. Во судските спорови кои се воделе минатите години од страна на поранешните вработени, тужена страна била Микрогранулат АД Тетово, како и Карбо Нова АД Крива Паланка како нејзин правен следбеник при што изгубените спорови паднале на товар на друштвото.

Овластен ревизор

Душко Апостоловски



Тетово 01.07.2013

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД КРИВА ПАЛАНКА

Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.

1. Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка (Друштвото) за 2012 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2012 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012, за кои ние изразивме модификувано мислење во нашите извештаи од 01.07.2013.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

2. Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2012 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

3. Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

4. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл Весник на РМ број 158 од 2010 година).

5. Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка за 2012 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2012 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 01.07.2013



Душко Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2012 ГОДИНА

НА

**Акционерско друштво за производство и услуги
КАРБО - НОВА АД Крива Паланка**

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2012 година	2
Извештај за сеопфатна добивка	2012 година	3
Извештај за готовинските текови за	2012 година	4
Извештај за промените на главнината за	2012 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6- 20

Тетово, Фебруари 2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31. Декември 2012 и 2011 (во 000 денари)

Позиција	број на белешка	Износ	
		Тековна година	Претходна година
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		19,411	21,192
Приходи од продажба	4,5	18,846	20,836
Останати приходи	6,7	564	356
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината		504	4,091
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината		504	298
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(30,593)	(17,326)
Трошоци од работењето	9	(9,930)	(10,206)
Набавна вредност на продадени стоки	10	(252)	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(965)	(1,616)
Останати оперативни расходи	14	(5,068)	(1,199)
Трошоци од вработените	12	(8,548)	(74)
Плати и надоместоци на плата (нето)	12	(8,539)	(74)
Останати трошоци за вработените	12	(8)	0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13	(5,126)	(4,222)
Останати трошоци од работењето	15	(705)	(9)
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ		2	5
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	8	2	5
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		(4,641)	(41)
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16	(4,641)	(41)
Добивка пред оданочување			37
Загуба пред оданочување		(15,821)	
Данок на добивка	17	(107)	(26)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		(15,929)	11

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Раководител на сметководство

Р.Башин



[Signature]


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
за годината која завршува на 31,12,2012 и 2011

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(2,604)	4,300
Нето добивка/загуба после оданочување	(15,929)	11
Амортизација	5,126	4,222
Камата (нето)		37
Разни приходи на товар на акумулирана добивка	(741)	300
Вишоци		(226)
Капитална добивка		(124)
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	432	2,989
Побарувања од поврзани друштва	(5)	0
Побарувања од купувачи	2,150	(1,560)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата	60	18
Побарувања по дадени заеми	(642)	(7)
АВР	1,036	(8,907)
Обврски спрема добавувачи	(9,217)	(86)
Обврски за аванси, депозити и кауции	15,348	0
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	0	1
Обврски кон вработените	(260)	64
Тековни даночни обврски	68	104
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	(544)
Останати краткорочни обврски	0	129
ПВР	(30)	7,879
Готовински текови од инвестициони активности	(23)	(34)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(23)	(34)
Зголемување/намалување на паричните средства	(2,628)	4,266
Парични средства на почеток на годината	5,701	1,435
Парични средства на крајот на годината	3,073	5,701


Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Раководител на сметководство







Извештај за промена на главнината на 31.декември 2012

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2012	208,389	(60,082)	30,281	11	16,283	1,928	196,810
Промена на сметководствени политики							
Повторно утврдено салдо	208,389	(60,082)	30,281	11	16,283	1,928	196,810
Промени на капиталот за 2012							
Вкупна сеопфатна добивка за годината				(15,929)			(15,929)
Корекции на товар на акумулирана добивка			3,013		(1,826)	(1,928)	(741)
Трансфер/пренос на задржана добивка			11	(11)			0
Состојба на 31 Декември 2012	208,389	(60,082)	33,305	(15,929)	14,456	0	180,141
Состојба на 1 јануари 2011	208,389	(60,082)	(3,450)	48,188	1,826	1,928	196,799
Промени на капиталот во 2011							
Вкупна сеопфатна добивка за годината				11			11
Трансфер/пренос на задржана добивка			33,731	(48,188)	14,456		0
Состојба на 31 Декември 2011	208,389	(60,082)	30,281	11	16,283	1,928	196,810

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Извршен директор

Р.Бешин



Раководител на сметководство

7

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив :

Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка (во понатамошниот текст Друштвото)

Регистрација:

- Друштвото е регистрирано според Решение со деловоден број 30120080000793 на Централниот регистар на Република Македонија на 26.03.2007 година.

Дејност:

- Основна дејност на Друштвото е 08.11 – Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Седиште:

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул.Маршал Тито бр. 7 Крива Паланка, сметководствената евиденција се води во Тетово.

Матичен број:

5160227

Тел:

044 521 116

Бројот на вработени на 31.12.2012 година изнесува 1 лице.

Основачи и одговорност:

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

ОПИС	Вкупни обични акции		Приоритетни кумулативни акции		Управувачки акции	
Вкупен број на акции	100.00%	46.506			100.00%	46.500
Сопствени акции	0.01%	0.006				
Родна Бошковска	88.87%	41.331			88.88%	41.331
Останати акционери	11.11%	5.169			11.12%	5.169
Фонд за ПИОМ			100%	5.029		

Лице овластено за застапување е Родна Бошковска - извршен и генерален директор без ограничување, додека неизвршни членови на одборот на директори се: Катерина Бошковска и Марија Марковска.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците 2 до 5 се составени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, со извесни рекласификации заради добивање на појасна слика. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Финансиските извештаи на друштвото се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2011 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.
2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.
3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.
4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација:

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6.Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на непризнаени расходи од тековната година, а остварената добивка се оданочува во случај на распределба за дивиденди и друга распределба на добивката согласно прописите, по стапка од 10 %.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето доколку законските прописи го бараат тоа.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици

3.14.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни

промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2011 и 2012 година се како следи:

	2011	2012
ЕУР	61.5050	61.5000
УСД	47.5346	46.6510
ГБП	73.6322	75.2800

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

3.14.6. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Други објаснувачки белешки:

во илјада денари		
4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	-	888
ВКУПНО	-	888

во илјада денари		
5.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	252	6,889
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	-	20
Приходи од наемнини	7,004	4,831
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	11,590	8,208
ВКУПНО	18,846	19,948

во илјада денари		
6.ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Приходи од вредносно усогласување на материјални средства	476	-
ВКУПНО	476	-

во илјада денари		
7.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	-	124
Вишоци	-	226
Останати приходи од работењето	88	-
ВКУПНО	88	351

во илјада денари		
8.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	2	5
ВКУПНО	2	5

во илјада денари		
9.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	342	2,857
Трошоци за енергија (за производство)	-	7,349
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	9,588	-
ВКУПНО	9,930	10,206

во илјада денари		
10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	252	-
ВКУПНО	252	-

во илјада денари		
11. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	Тековна година	Претходна година
Надаворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	382	1,386
Услуги за одржување и заштита	488	123
Наем - лизинг	50	-
Комунални услуги	32	-
Останати услуги	13	107
ВКУПНО	965	1,616

во илјада денари		
12. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто	83	74
Плата и надоместоци на плата – по пресуди	8,456	-
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	8	-
ВКУПНО	8,548	74

во илјада денари		
13. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	5,126	4,222
ВКУПНО	5,126	4,222

во илјада денари		
14. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Тековна година	Претходна година
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор	762	-
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	49	2
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	609	616
Трошоци за користење на права (освен наем)	6	-
Останати трошоци на работењето	3,643	582
ВКУПНО	5,068	1,199

во илјада денари		
15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	350	453
Останати расходи од работењето	355	9
ВКУПНО	705	462

во илјада денари		
16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	4,641	41
ВКУПНО	4,641	41

17. УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

износ во денари

Усогласување на непризнаените расходи за даночни цели од тековната година	1,073,756
Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	676,631
Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	397,125
Даночна основа	1,073,756
Даночна основа намалена за пренесени даночни загуби од минати години	1,073,756
Пресметан данок на добивка	107,376
Данок на добивка по намалување	107,376
Платени аконтации на данок на добивка во даночниот период	25,418
Износ за доплата / повеќе платен износ	81,958

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС	Гудвил	Вкупно
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	103,944	103,944
Зголемување		
Намалување		
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	103,944	103,944
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)		
Амортизација		
Намалување		
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)		
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 (тековна година)	103,944	103,944
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 (тековна година)	103,944	103,944
Набавна вредност		
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	103,944	103,944
Зголемување		
Намалување		
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	103,944	103,944
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	103,944	103,944
Амортизација		
Намалување		
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	103,944	103,944
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011 (претходна година)		
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011 (претходна година)		

19. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјините	Градежни објекти	Опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	586	204,587	108,544	2,064	315,781
Зголемување				23	23
Намалување			10,144		10,144
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	586	204,587	98,400	2,088	305,660
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)		109,191	108,247	1,977	219,415
Амортизација		4,913	207	6	5,126
Намалување			10,144		10,144
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)		114,103	98,311	1,983	214,397
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 (тековна година)	586	90,483	89	105	91,263
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 (тековна година)	586	95,396	296	87	96,366
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	586	204,553	164,181	5,155	374,475
Зголемување		34			34
Намалување			55,638	3,090	58,728
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	586	204,587	108,544	2,064	315,781
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)		105,366	163,514	5,036	273,916
Амортизација		3,825	295	26	4,146
Намалување			55,562	3,085	58,647
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)		109,191	108,247	1,977	219,415
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011 (претходна година)	586	95,396	296	87	96,366
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011 (претходна година)	586	99,187	668	119	100,559

Друштвото во текот на 2012 година има набавено основни средства во износ од 23.433 денари, додека има расходувано основни средства во износ од 10.143.607 денари со акумулирана амортизација во износ од 9.936.460 денари.

Амортизацијата за 2012 година изнесува 5.125.624 денари.

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Дадени заеми и кредити во земјата и во странство		3,993	3,993
ВКУПНО		3,993	3,993

21. ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Сировини и материјали на залиха		3,215	3,648
ВКУПНО		3,215	3,648

22. ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба		270	270
Амбалажа во употреба		864	-
Автогуми во употреба		-	734
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите		-	934
ВКУПНО		200	200

23. ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Производи на залиха		312	312
Отстапување од стандардните (плански) цени на производите		193	193
ВКУПНО		505	504

СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ		3,920	4,352
-------------------------	--	--------------	--------------

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари		3,073	5,701
ВКУПНО		3,073	5,701

Друштвото има салдо на жиро сметка на 31.12.2012 во износ од 3.073.355 денари и тоа во следните деловни банки:

ТТК Банка со салдо на 31.12.2012 во износ од 134.067 ден

Статер Банка со салдо на 31.12.2012 во износ од 4.50 ден.

Алфа Банка со салдо на 31.12.2012 во износ од 2.936.699 ден.

ТТК банка - стара сметка со салдо на 31.12.2012 во износ од 309,50 денари

Алфа Банка - стара сметка со салдо на 31.12.2012 во износ од 2,274 ден.

25. ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА		во илјада денари	
		Тековна година	Претходна година
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата		-	-5
ВКУПНО		-	-5

во илјада денари		
26. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	3,600	3,310
Побарувања од купувачи во странство	-	1,693
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	-	747
ВКУПНО	3,600	5,750

Побарувањата од купувачи во странство во износ од 1.693.500 денари се затворени во 2012 година со тројна компензација со Грација Тетово и Дис Комерц од Прешево.

во илјада денари		
27. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	-	60
ВКУПНО	-	60

во илјада денари		
28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	649	7
ВКУПНО	649	7

Друштвото има побарувања по дадени позајмици во 2012 година во вкупен износ од 648.849 денари и тоа од:

- Родна Бошкоска според договор од 2011 и договор од 25.04.2012 со рок на враќање од 1 година, без камата во вкупен износ од 28.349 денари
- Катерина Бошкоска според договор за позајмица од 29.06.2012 со рок на враќање од 1 година, без камата во износ од 94.500 денари
- Симеон Бошкоски според договор за позајмица од 08.03.2012 со рок на враќање од 1 година, без камата во износ од 250.000 денари
- Марија Маркоска според договори за позајмица од 03.12.2012, 05.12.2012 и 14.12.2012 со рок на враќање од 1 година, без камата во вкупен износ од 276.000 денари

во илјада денари		
29. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	Тековна година	Претходна година
Однапред платени трошоци	7,872	8,907
ВКУПНО	7,872	8,907

На ова konto друштвото ги има книжено однапред платените трошоци на судски извршител за одземени основни средства по записник за што не е добиена фактура од извршителот.

во илјада денари		
30. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва во земјата и странство	4,420	4,420
ВКУПНО	4,420	4,420

Друштвото има обврски по долгорочен кредит од Комерцијална банка АД Скопје според Договор од 30.01.1998 врз основа на рамковен револвинг кредит лимит во износ од 4.420.000 денари со рок на враќање до 30.04.1998 година со номинална камата од 21% годишно и хипотека на недвижен имот.

31.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ		во илјада денари	
Обврски спрема добавувачи во земјата	Тековна година	Претходна година	
ВКУПНО	10,287	19,503	
	10,287	19,503	

32.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		во илјада денари	
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	Тековна година	Претходна година	
ВКУПНО	15,348	-	
	15,348	-	

33.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ		во илјада денари	
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	Тековна година	Претходна година	
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	84	45	
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	31	3	
ВКУПНО	123	123	
	238	171	

34.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ		во илјада денари	
Обврски за плата и надоместоци на плата	Тековна година	Претходна година	
ВКУПНО	10	270	
	10	270	

35.ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)		во илјада денари	
Однапред пресметани трошоци	Тековна година	Претходна година	
ВКУПНО	7,870	7,900	
	7,870	7,900	

36. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Имена	Вид на поврзаност	во 000 денари	
		Вид на деловниот однос	Салдо на 31.12.2012
ГРАЦИЈА ДООЕЛ ТЕТОВО	Родиниска врска меѓу сопствениците на двете друштва	ДОБАВУВАЧ	10,170
ГРАЦИЈА ДООЕЛ ТЕТОВО	Родиниска врска меѓу сопствениците на двете друштва	ДАДЕН АВАНС	15,348
РОДНА БОШКОСКА	Мнозински акционер и Извршен директор	ЗАЕМОПРИМАТЕЛ	28
КАТЕРИНА БОШКОСКА	Неизвршен член на Одбор на директори	ЗАЕМОПРИМАТЕЛ	95
МАРИЈА МАРКОСКА	Неизвршен член на Одбор на директори	ЗАЕМОПРИМАТЕЛ	276
СИМЕОН БОШКОСКИ	Сопруг на мнозински акционер	ЗАЕМОПРИМАТЕЛ	250

До

БЕНД Ревизија и консалтинг

Тетово

Дата : 01.07.2013

Предмет: Изјави на менаџментот

Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата ревизија на финансиските извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка за годината која завршува на 31 декември 2012 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи ги презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка заклучно со 31 декември 2012 година и резултатите од неговото работење и неговите парични текови за годината која завршува тогаш во согласност со објавените сметководствени стандарди и законски прописи во Република Македонија.

Ние ја признаваме нашата одговорност за објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со објавените сметководствени стандарди и законски прописи во Република Македонија.


Ги потврдуваме, според нашето најдобро знаење и верување, следните изјави:

- Не се имаат случено незаконитости коишто го вклучуваат менаџментот или вработените кои имаат значајна улога во интерната контрола или кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
- Ви ги имаме ставено на располагање сите сметководствени книги и поткрепувачка документација, како и сите записници од состаноците на акционерите и одборот на директори во тек на 2012 година.
- Ја потврдуваме комплетноста на информациите кои се обезбедени во врска со идентификување на поврзани странки.
- Финансиските извештаи се ослободени од метеријални погрешни прикажувања, вклучувајќи и испуштања.
- Претпријатието ги има почитувано сите аспекти на договорните аранжмани кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување. Немаше непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи во случај на непочитување.
- Следните ставки се правилно евидентирани и кога е соодветно, адекватно обелоденети во финансиските извештаи:

- а) Идентитетот на, и салдата и трансакциите со, поврзаните странки.
- б) Загубите коишто произлегуваат од обврзувањата за продажба и купување.
- в) Договорите и опциите за откуп на претходно продадени средства
- г) Средствата заложени како колатерал.
- Немаме планови или намери кои можат материјално да ја изменат сметководствената вредност или класификација на средствата или обврските одразени во финансиските извештаи.
 - Немаме планови да напуштиме производни линии или планови или намери кои ќе резултираат во каков било вишок или застарување на залихи, и немаме залихи кои се искажани според износ поголем од нето реализациона вредност.
 - Претпријатието има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на претпријатието.
 - Ги имаме евидентирани или обелоденето како што е соодветно, сите обврски, како фактички, така и неизвесни.
 - Немаше настани по крајот на периодот коишто бараат корегирање на, или обелоденување во финансиските извештаи или белешки кон истите.
 - Тужбените барања се правилно разграничени во финансиските извештаи. Во врска со судските спорови, не се добиени, ниту пак се очекуваат други тужбени барања.
 - Нема формални или неформални аранжмани за компензирачки салда во врска со која било наша сметка за пари или вложување.

Извршен директор

Раководител на сметководство







**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка****Извештај за финансиските извештаи**

1. На ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2012, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

2. Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи прикажани на страниците 2 до 5 од финансиските извештаи и Белешките кон истите на страниците 6 до 20 во согласност со принципите и правилата што се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

3. Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД Крива Паланка - продолжение****4. Основа за мислење со резерва**

4.1. Друштвото нема извршено резервации по основ на правни спорови за кои од правните застапници на друштвото ни беше доставен преглед со негативен исход за друштвото во вкупен износ од 4,921,526 денари.

4.2. Како што е наведено во белешка 30 од финансиските извештаи, друштвото има обврски по долгорочен кредит од Комерцијална Банка АД Скопје според Договор од 30.01.1998 година врз основа на рамковен револвинг кредит лимит од 23.12.1997. Кредитот е во износ од 4,420,000 денари со рок на враќање до 30.04.1998 година со номинална камата од 21% годишно и хипотека на недвижен имот. Според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31.12.2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото.

4.3. Друштвото има долгорочни финансиски средства по основ на даден депозит во Комерцијална Банка АД Скопје во износ од 3,993,106 денари, додека според добиената конфирмација од Комерцијална Банка АД Скопје со состојба на 31.12.2012 година, банката нема никакви побарувања и обврски кон друштвото. Со оглед на ваквата ситуација, не сме во состојба да го потврдиме износот на долгорочните финансиски средства.

5. Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите од изнесеното во точка 4.1 до 4.3 од овој Извештај погоре, доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка, за годината што завршува на 31 декември 2012 година.

6. Останати прашања

Без да даваме натамошна квалификација, обрнуваме внимание дека во текот на 2012 година друштвото има евидентирано трошоци по судски пресуди, трошоци за извршител, трошоци за присилна наплата и камати по судски пресуди во вкупен износ од 16.026.483 денари. Имено се работи за изгубени судски спорови од поранешни вработени на АД Микрогранулат Гостивар кое на 11.04.2002 година е поделено на две нови друштва: АД Еуromрамор Тетово и АД Микрогранулат Тетово при што согласно Законот за Трговски друштва кој бил на сила во периодот на поделба, се донесени План за поделба, Делбен биланс и Одлука за поделба, како и Одлука на АД Еуromрамор Тетово од 11.04.2002 година со која од страна на друштвото Еуromрамор се превзема во целост обврската спрема работниците кои завеле или ќе заведат работен спор кој се однесува за период пред делбата во однос на надомест и вработување, при што се наведува дека Микрогранулат АД Тетово нема никаква обврска спрема вработените. Ова е потврдено и



со стручно мислење од 04.05.2009 година изработено од страна на Рафајловски Консалтинг Скопје. Во судските спорови кои се воделе минатите години од страна на поранешните вработени, тужена страна била Микрогранулат АД Тетово, како и Карбо Нова АД Крива Паланка како нејзин правен следбеник при што изгубените спорови паднале на товар на друштвото.

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 01.07.2013

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТИВНИ БАРАЊА ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КАРБО НОВА АД КРИВА ПАЛАНКА****Извештај на независните ревизори за конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работење.**

1, Извршивме проверка на конзистентноста на податоците изнесени во Годишниот Извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка (Друштвото) за 2012 година, кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите на работењето на Друштвото за 2012 година. Овие податоци произлегуваат и се превземени од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2012, за кои ние изразивме модификувано мислење во нашите извештаи од 01.07.2013.

Годишната сметка и финансиските извештаи, како и поврзаните со нив податоци од Годишниот извештај не ги рефлектира ефектите настанати по датумот на нашиот извештај на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото.

2, Податоците кои се однесуваат на финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото за 2012 година и Годишниот извештај на Друштвото не ги содржат сите објавувања кои се бараат согласно со рамката за изготвување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Следствено, читањето на Годишниот извештај на Друштвото не е замена за читање на ревидираната годишна сметка и ревидирани финансиски извештаи на Друштвото.

3, Одговорност на раководството за Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 година во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

4, Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај како што е тоа наведено во почетниот пасус погоре врз основа на процедурите, кои беа спроведени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се однесуваат на ангажмани на проверка на усогласеност, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. (Сл Весник на РМ број 158 од 2010 година).

5, Мислење

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето на Акционерско друштво за производство и услуги КАРБО - НОВА АД Крива Паланка за 2012 кои произлегуваат од ревидираната годишна сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 Декември 2012 се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Македонија.

БЕНД Ревизија и консалтинг ТП Тетово

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

Тетово 01.07.2013